




УПАТСТВО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА OFFICE365 АЛАТКИТЕ

КОРИСНИЧКО ИМЕ И ЛОЗИНКА

Отворете го Вашиот пребарувач и активирајте го линкот <https://outlook.office365.com>, (Слика 1).



Слика 1

Ќе бидете пренасочени кон страната за најава во системот за единствена најава, servisi.ukim.mk (Слика 2).



Поради сигурносни причини ве молиме да не заборавите да се одјавите и да го затворите вашиот прегледувач по завршувањето на работата со апликациите.

Централниот автентикациски сервис овозможува најава на повеќе веб страници со само едно внесување на вашето корисничко име и вашата лозинка. По успешната најава, добивате билет во вашиот прелистувач со можност за најава на сите веб страници кои го користат овој сервис. Внимавајте: билетот за најава се чува во вашиот интернет прегледувач се додека целосно не го затворите (сите прозорци).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: `ime.prezime@[fakultet].ukim.mk` или `ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk` каде `[fakultet]` е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувате на iKnow. [Go забораив корисничкото име?](#)

Откако ќе го дознаете вашето корисничко име, за промена на лозинка посетете ја страницата: [Заборавена лозинка?](#)

Сервисот е наменет само за студентите и вработените на Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје.

© 2017 - Универзитет св. „Кирил и Методиј“ - Скопје Политика за приватност.

Слика 2

Пред вашето прво најавување, потребно е да го дознаете вашето корисничко име, кое е веќе автоматски креирано. Информацијата за вашето корисничко име можете да ја дознаете со кликување на линкот „Го забораив корисничкото име?“ кој се наоѓа десно од формата за најава во системот (Слика 3).

Најавата на централниот автентикациски сервис е со корисничко име од обликот: `ime.prezime@[fakultet].ukim.mk` или `ime.prezime@students.[fakultet].ukim.mk` каде `[fakultet]` е кратенката за вашиот факултет. За да го дознаете вашето корисничко име искористете ја следната страна во која треба да го внесете email адресата со која досега се најавувате на iKnow. [Go забораив корисничкото име?](#)

Слика 3

Следен чекор за да го добиете вашето корисничко име, е да ја внесете вашата e-mail адреса, која ја користите при најавата во iKnow системот, во означеното поле и притиснете на копчето „Прати“ (Слика 4). Доколку добиете потврдна порака за успешно испратени податоци на вашата e-mail адреса (Слика 5) и за кратко на вашата e-mail адреса ќе пристигне порака со вашето корисничко име. Доколку системот ве извести дека „Корисникот не постои во системот.“, обратете се за помош со отворање на билет за поддршка на системот: <http://help.finki.ukim.mk>.

НАПОМЕНА: Корисничкото име не претставува валидна e-mail адреса и е најчесто во обликот ime.prezime@fakultet.ukim.mk или ime.prezime@students.fakultet.ukim.mk.



Внесете ја вашата емаил адреса и кликнете на копчето „Прати“. Потоа на вашата емаил адреса ќе го добиете корисничкото име.

Емаил

Прати

[Заборавена лозинка?](#)

Слика 4



Корисничко име

Наскоро ќе добиете емаил порака со понатамошни инструкции.

Слика 5

Доколку успешно го добивте корисничкото име за да креирате лозинка за вашиот кориснички профил, вратете на страната на страната за најава (Слика 2) или на страната за заборавено корисничко име (Слика 4) и кликнете на линкот „Заборавена лозинка?“ (Слика 6).

Внесете ја вашата емаил адреса

Емаил


Прати

[Заборавена лозинка?](#)

Слика 6

На следната страна, потребно е во назначеното поле да го внесете вашето корисничко име и да кликнете на копчето „Прати линк“ (Слика 7). Доколку точно го внесовте корисничкото име, за кратко на вашата e-mail адреса ќе добиете порака со линк до страната за поставување на нова лозинка за корисничкиот профил.

НАПОМЕНА: Корисничкото име не е секогаш e-mail адреса, туку корисничкото име кое го добивте во претходниот чекор.



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Внесете го вашето корисничко име и кликнете на копчето „Прати линк“. Потоа на вашата емаил адреса ќе добиете линк за ресетирање на лозинката.


Корисничко име

[Го забораив корисничкото име?](#)

© 2018 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Слика 7

На страната за поставување на нова лозинка, потребно е да го внесете вашето корисничко име и лозинка по ваш избор (Слика 8). Лозинката мора да биде подолга од 8 карактери, при што мора да содржи најмалку една голема буква, една мала буква, една бројка и еден специјален карактер. Откако ќе ги внесете податоците притиснете го копчето „Ресетирај“.



Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Ресетирај лозинка.

Корисничко име

Лозинка

Повторно лозинка

© 2018 - Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

Слика 8

